

**ДОГОВОР
ЗА ЈАВНА НАБАВКА
НА ЕКСТРА МАСЛО ЗА ДОМАКИНСТВОТО -1(ЕЛ-1)**

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

I.ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – СВЕТИ НИКОЛЕ со седиште на ул Вељко Влаховиќ -38 А Свети Николе e-mail- jumesrSvetiNikole@mtsp.gov.mk ЕДБ4025982100353 и ЕМБС 4092996, застапуван/од Директорот Мелита Стојкова (во понатамошниот текст „Договорен орган,“) од една страна,

и

ДШТУ ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с Пласница Пласница со седиште подруж.Бул Партизански одреди бр 104 Карпош 3 Скопје (ОКТАбенз.пупа) тел 02-3077-000 e-mail javnabavki@puckopetrol.com Даночен бро ј4018999101772 и ЕМБС 5312566 застапувано од Одговорно лице Божанка Грозданова (во понатамошниот текст „Носител на набавката,“) од друга страна.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на овој Договор е набавка на на 6.500литри екстра лесно масло за домаќинството -1(ЕЛ-1)за потребата на ЈУМЦСР Свети Николе за грејна сезона 2018/2019:

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничка спецификација

III. ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот, е Македонскиот јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на Македонски јазик

IV. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Вкупната вредност на договорот ќе се утврди врз основа на реално извршените испораки,но нема да го надмине износот од **276.170,00 денари без ДДВ**

Член 5

Доколку за време на испораката дојде до било каква промена на цената,фактурирањето ќе се врши по нови цени. Договорниот орган и носителот на набавката се согласија поединечната

цена да биде цената која ќе биде условна од Последната одлука на Регулаторна комисија за енергетика на РМ објавена во Сл весник на РМ која е важечка на денот на испораката.

Во вкупната цена на набавка е засметана вредноста на придружните услуги, сите трошоци и понуси, а вредноста на ДДВ е искажана посебно.

V. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Договорот се склучува на определено време за период од **12 месеци** од денот на склучувањето.

VI. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ИСПОРАКА НА СТОКАТА

Член 7

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го испорача на следниот начин : испораката на предметот на договорот ќе ја врши во работни денови од 08.30 до 16.30 часот .Секоја посидишна испорака на предметот на договорот ќе ја врши со цистерни кои имаат протокомерач баждарен од страна на биро за метеорологија со цел утврдување на точно истоварена количина -масло за горење, со запазување на стандарди за транспорт на нафтени деривати

Договорниот орган го задржува правото да ја контролира количината на испорачаното масло за горење при приемот преку соодветно вагање на цистерната пред и по испораката на масло за горење и преку кантарна белешка добиена при вагањето Носителот на набавката нема право да го одбие вагањето

Испораката на стоката се смета за извршена по потпишувањето на испратницата од овластеното лице на Договорниот орган и овластеното лице на Носителот на набавката)

Испораката на стоката/те Носителот на набавката ќе ја врши врз основ на писмена нарачка на Договорниот орган заверена од овластено лице во рок од 2 работни дена од денот на приемот на нарачката

VII. ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРАТА

Член 8

При изготвувањето на фактурата, Носителот на набавката е должен да ги наведе следните елементи:

- назив на Договорниот орган, место, седиште, даночен број;
- број и датум на Договорот;
- количини со опис на стоката.;
- вкупна цена на фактурата;
- други зголемувања или намалувања, согласно со договорните услови, , разлики на цени и попустот исл.);
- пресметка за ДДВ;
- валута на плаќање.

VIII. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ, ЗАТЕЗНА КАМАТА ЗА ЗАДОЦНЕТО ПЛАЌАЊЕ

Член 9

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши на следниов начин Плаќањето ќе се врши по секоја извршена испорака на масло за горење

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши во рок од 60 дена од денот на приемот на фактурата во архивата на Договорниот орган, на сметка и банка за која писмено ќе го извести Носителот на набавката.

Прилог на фактурата е уредно заверена испратница.

Во случај Договорниот орган да не ја плати фактурата во договорниот, рок се засметува законска затезна камата во висина определена согласно позитивните законски прописи.

IX. РАЗЛИКИ ВО ЦЕНА

Член 10

Се предвидува корекција на цената во текот на времетраење на договорот, согласно цената што претходно ќе ја утврди со одлука Регулаторна комисија за енергетика на РМ вкакулирајќи го и попустот што ќе биде даден од носителот на набавката за евентуалните корекции на цените на нафта, носителот на набавката е должен благовремено, а најдоцна во рок од 1 ден пред испораката на нафта да достави писмено известување до договорниот орган. Во текот на времетраење на Договорот не се дозволени корекција на попустот на цената при што работот-попустот е, во апсолутен износ 3,7 денари- литар

Цената по која се врши сукцесивната испорака да биде утврден во рок од 2 дена од денот на испораката.

Истата да биде условена од Последната одлука на Регулаторна комисија за енергетика за која се пресметува (одзема) работот –попустот кој останува фиксен зацело време на договорот.

X. КВАНТИТАТИВНА И КВАЛИТАТИВНА КОНТРОЛА

Член 11

Квалитативен и квантитативен прием на Екстра масло за домаќинството 6.500-1(ЕЛ-1 од член 2 од овој Договор врши Договорниот орган, со документ (испратница) потпишана од двете договорни страни.

Во текот на примопредавањето се утврдува квалитетот и квантитетот на испорачаната стока/. Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го извршува согласно техничката спецификација побарање на Договорниот орган –суксесивно во зависност од потребите на истите. При испорака на ЕЛ-1 масло треба да биде последено со ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ на маслото со граничните вредности на својствата утврдени со Правилникот за течни горива (Сл весник на РМ, Бр 88/07,91/07,105/07,157/07,15/08,78/08,156/08,и81/09 ИЗЈАВАТА ЗА СООБРАЗНОСТ ја издава носителот на набавката врз основа на извештај од испитивањето на течните горива извршени во акредитирани лаборатории акредитирани според EN-ISO IEC17025

Носителот на набавката со секоја испорака приложува копија од Изјавата за сообразност на

квалитативните својства ТПГ-Ипропишан со Правилникот,а оригиналот од изјавата го задржува за себе.

Со Изјавата за сообразност носителот на набавката дава писмена гаранција дека квалитативните својства на испорачаното масло се сообразни со вредностите пропишани со Правилникот.

Доколку квалитетот на маслото не одговара со пропишаното Договорниот орган нема да го прими испорачаната количина и истите ќе бидат вратени за сметка носителот на набавката. Квантитативното утврдување на испорачаната количина на маслото ,носителот на набавката ќе ја врши со специјални возила наменети за ваков вид гориво со мерни инструменти за мерење и верифицирање на зафатнина на течни горива се подразбира мерен уред сертифициран од Биро за метрологија при Министерство за Економија на РМ и плобиран со уредна плоба (жуг), непостарод 1год со која се потврдува исправноста на мерниот уред.

Мерниот систем печати мерни белешки (волуменски белешки што значи носителот на набавката ќе ги фактурира количините на испорачано масло загорење според мерниот инструмент т.н Волуметар вграден во автоцистерната на истовар,закое носителот на набавката и превозникот ќе имаат обезбедено сертификат за исправноста на мерењето издаден од надлежен орган

Доколку квалитетот не одговара со количината наведена во испратницата може да се изврши прием на екстра лесно масло за домаќинството,ако е со предвиден квалитет, со тоа што во испратницата се наведува вистиската количина која се прима ,а носителот на набавката е должен дополнително да достави потребната количина во предвиден рок и по цена како во првобитна испорака.

XI. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 12

Носителот на набавката е должен да ја испорача стоката на Договорниот орган во времето и на местото предвидено со овој договор.

Носителот на набавката ја извршил обврската од став 1 на овој член, по правило, кога стоката ќе му ја испорача на Договорниот орган или ќе му предаде исправа со која стоката/те може да ја преземе

Носителот на набавката,нафтените деривати ги декларира тежински или волуменски преку мерни инструменти одобрени од официјален орган за контрола на мери и скапоцени метали сведени на15 степени С-Биро за метрологија .

Член 13

Носителот на набавката е должен да ја испорача стоката на Договорниот орган во исправна состојба и да издаде испратница и документ за квалитет на масло за горење со секоја пратка оделно.

Член 14

Приговорот на квантитетот се доставува до Носителот на набавката веднаш по контактирање на кусокот

Доставениот приговор ,Носителот на набавката е должен да го разгледа и да му одговори на Договорниот орган веднаш или најдоцна во рок од 3 дена

Доколку се утврди оправданост на приговорот се составува записник и Носителот на набавката е должен да му издаде книжно одобрение на Договорниот орган за констатирааниот кусок.

Член 15

Заради остварување на право на рекламација Договорниот орган и Носителот на набавката се согласни по потреба заеднички да земат примерок маслото за горењеЕЛ-1, во моментот на испораката.Земаниот примерок сечува најдолго 3 месеци

Доколку рекламацијата не се прифати од страна на Носителот на набавка, тогаш земаниот примерок од рекламираниот дериват се анализира во овластена лабораторија која спогодбено ја определуваат двете страни. Резултатите се меродавни и за двете стани

Доколку се констатира отстапување од квалитетот ,трошоците на испитувањето,пагаат во целост на товар на Носителот на набавката.

XII. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 16

Договорниот орган е должен да ја плати договорената цената на Носителот на набавката, по испорака на стоката **во рок од 60 дена од денот на доставувањето на фактура** од страна на Носителот на набавката, пополнета на начин пропишан со тендерската документација.

Член 17

Кога е договорено испораката на стоката/ите да се изврши во текот на извесен период време (сукцесивна испорака), определувањето на датумот на предавањето е должност на Договорниот орган.

Член 18

Договорниот орган е должен да ги изврши сите потребни дејствија за да биде возможно предавањето на стоката/ите.

XIII. ВИША СИЛА

Член 19

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до ког би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е сиречна заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

XIV. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

член 20

Сите спорови кои ќе произлезат од овој договор или во врска со него, ќе се решаваат пред надлежниот суд во Штип.

XV. УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 21

Кога една од договорните страна не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 22

Кога една од договорните страна не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, ќе и остави примерен дополнителен рок од 3 дена за исполнување на обврската.

Ако договорните страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна, може да го раскине договорот.

Член 23

Договорниот орган може да го раскине договорот и без да му остави на Носителот на набавката, дополнителен рок за исполнување ако од неговото однесување произлегува дека тој нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Член 24

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штетата.

Член 25

Кога во Договорот со последователни обврски (сукцесивна испорака), Носителот на набавката не ќе ја исполни својата обврска од Договорот, Договорниот орган може во разумен рок, да го раскине Договорот во поглед на сите идни обврски, ако од дадените околности е очигледно дека и тие нема да бидат исполнети.

Член 26

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Член 27

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

Член 28

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се

оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Член 29

Страната што е овластена да бара поради променетите околности раскинување на договорот е должна за својата намера да бара раскинување на договорот, да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го сторила одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето благовремено не и било соопштено на време.

XVI. ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Овој договор стапува во сила од моментот на неговото потпишување од овластените претставници на договорните страни.

Член 30

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 31

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 32

Овој Договор е составен во 6 (шест) примероци, од кои по 3 (три) примерока за секоја договорна страна и стапува во сила со денот на неговото склучување.

Договорен орган

Носител на набавката

ЈУМ Центар за социјална работа
Свети Николе
Директор
Мелита Стојкова



ДНТУ Пуцко Петрол увоз –извоз ДООЕЛ
с.Пласница Пласница
Одговорно лице
Божанка Грозанова

